

MP3 ТЕЛЕФОНИ ОД "SAMSUNG"



Компанијата "Samsung" почна да произведува MP3 телефони со фабрички индекс SGH -x830. На пазарот тие ќе се продаваат во 6 различни бои: црни, бели, сини, розови, портокалови и зелени. Се очекува апаратот да се појави на европскиот пазар кон крајот на ноември, а потоа ќе биде достапен и во другите региони. Негови основни технички



карактеристики се: оддржува GSM (900\1800\1900 MHz), EDGE (Class 10); 1,3 MP камера; дисплеј со резолуција од 128x220 пиксела (262.000 бои); 1Gb вградена меморија; ги поддржува форматите MP3, AAC, AAC+, WMA, MPEG, 4/H.263; поддржува и Bluetooth, USB 2,0, MMS, JAVA, WAP 2,0 - 84x30x19,9 мм, 75грама.

TOSHIBA HEAD VISOR

Компанијата "Toshiba" патентира необична направа која се носи на глава и со која нема да има потреба да се гледа телевизија, бидејќи таа

TOSHIBA



озовможува целосно доживување на она што се гледа со преглед на сликата од 360 степени, на екран со големина од 40 сантиметри. Фотографијата од направата е објавена во изданието на британскиот весник

"Daily Mail". Уредот тежи три килограми и кога ќе се стави на глава може да се седне во фотелја и опуштено да се гледа. Голем недостиг на овој проект е тоа што проектантите не предвиделе на "главовизорот" да има отвор за внесување течности, па практично е невозможно со него да се гледа фудбалски натпревар.

POWER AWARE CORD

Концептот на продолжниот кабел Power Aware Cord се базира на визуелното прикажување колку енергија се троши во секојдневниот живот. Наместо да се крие, овој светлечки кабел ќе пулсира со интензитет на јачина на светлото во зависност од тоа колку енергија се троши. Со други зборови, сега конечно ќе се види колку брзо се "убива" мајката Земја кога ќе се вклучи телевизорот или



правосмукалката. Електролуминисцентните мини вградени во кабелот засветуваат кога низ него ќе протече електрична енергија и тоа во зависност од интензитетот на јачината на

струјата. Иако ова може да изгледа само како уметнички концепт, многумина ќе се потсетат колку многу енергија секојдневно тршат во своето домаќинство.

BLUETOOTH ЧАСОВНИК

Неодамна, во соработка со реномираната куќа "Fossil", "Sony Ericsson" најави атрактивен Bluetooth часовник MBW-100, кој на корисниците ќе им овозможи да бидат во контакт со телефонските функции без да го вадат мобилниот телефон од џебот.

На OLED дисплејот под аналогниот часовник се прикажува идентификација на повикувачите, статусот на батеријата или известување за пристигната порака. Инаку повикот може да се одбие со едноставно притиснување на едно



копче, а преку часовникот може да се контролираат и основните функции на Walkman MP3 плеерот, кој веќе стана составен дел на сите нови модели од јапонско-шведскиот производител. Иако Bluetooth функцијата несомнено е негов најатрактивен аспект, сепак овој часовник се одликува и со мошне привлечен "машки" дизајн, направен од нерѓосувачки челик и е водоотпорен.